

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/2014, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација поднесено од Асикурациони Генерали – С.п.А, со регистрирано седиште на плоштад Дука дельи Абруци бр. 2, Трст, Италија, доставено преку Адвокатско друштво Дебарлиев, Дамески и Келешоска, на седницата одржана на ден 07.07.2021 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата која се однесува на стекнување на единствена контрола од Асикурациони Генерали – С.п.А, со регистрирано седиште на плоштад Дука дельи Абруци бр. 2, Трст, Италија над Социета Католика ди Асикурационе С.п.А., акционерско друштво со регистрирано седиште во Италија, Верона, на Лунгадине Кангранде 16, по пат на стекнување на акции, иако потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата на ден 17.06.2021 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) е доставено известување за концентрација од Асикурациони Генерали – С.п.А, со регистрирано седиште на плоштад Дука дельи Абруци бр. 2, Трст, Италија со која Асикурациони Генерали – С.п.А, ќе стекне единствена контрола врз Социета Католика ди Асикурационе С.п.А., акционерско друштво со регистрирано седиште во Италија, Верона, на Лунгадине Кангранде 16, по пат на стекнување на акции.

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација и прилозите кон истото го утврди следното:

Основни деловни активности на засегнатите претпријатија:

Асикурациони Генерали – С.п.А, е матична компанија на Генерали Групацијата, меѓународна групација на компании активна на пазарот на осигурување (сите “живот”, и “неживот” осигурувања и реосигурување) и во финансискиот сектор, присутна во 50 држави со преку 400 компании, со скоро 72.000 вработени.

Во Република Северна Македонија, Генерили Групацијата има регистрирано корпоративно присуство преку нејзиното зависно друштво ГЕНЕРАЛИ ИНВЕСТМЕНТС АД Скопје, фонд за управување со инвестициски фондови, со седиште на Бул. Партизански Одреди бр. 14А/1-2, Скопје, кое е активно во секторот за управување со инвестициски фондови.

Социета Католика ди Асикурационе С.п.А. е италијанско осигурително друштво од Верона, Италија, активно на пазарот на осигурување во Италија од 1896 година, матична компанија на Католика Осигурување Групацијата.

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 1) од Законот за заштита на конкуренцијата

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за заштита на конкуренцијата и точка 6 б) од *Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конкуренцијата вообичаено ќе утврди дека истиот се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата*, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот.

Согласно член 53 став (2) од Законот, тужбата не го одлага извршувањето на решението.

Упатство за правно средство:

Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Проф. д-р Владимир Наумовски